



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ

НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува до потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 101-900880. — Текуќа сметка на продажно-трговското одделение 101-670880

Среда, 27 декември 1950

БЕЛГРАД

БРОЈ 70

ГОД. VI

Цела на овој број е 350.

платата за цела 1950 година изнесува 350.— динари. Редакција: Бранкова улица бр. 18—20. — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 27-555, Продавно одделение 22-619, Сметководство 26-276, Експедиција 21-251.

647.

Врз основа на чл. 74 ст. 1 точ. 5 од Уставот на ФНРЈ и во врска со задолжителното толкување на членот 88 точ. 7 од Законот за државните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/50), а со цел на правилното применување на законот, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ дава

ОБЈАСНЕНИЕ

ЗА ПРАВИЛНОТО ПРИМЕНУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ТОЛКУВАЊЕ НА ЧЛ. 88 ТОЧ. 7 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

После донесувањето на Задолжителното толкување на чл. 88 точ. 7 од Законот за државните службеници утврдено е дека тоа во повеќе случаи се применувало неправилно од поодделни органи.

За да би се отклониле во иднина овие неправилности а да би се поправили досега сторените неправилности, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ го утврдува следното:

Со Задолжителното толкување на чл. 88 точ. 7 од Законот за државните службеници се реши само прашањето за престанокот на службата врз основа (по силата) на законот поради здобивањето правото на старосна пензија, но со него не е решено и прашањето на дејствителното разрешување на работниот однос по повод на ова престанување.

Според тоа, не е правилна постапка на оние органи кои што врз основа на ова задолжително толкување разрешуваат од должност работници и службеници веднаш после здобивањето правото на старосна пензија, а макар да определена пензија не им е уште ставена во тек.

Согласно на Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии и согласно со споменатото задолжително толкување, работниците и службениците што здобиле право на пензија продолжуваат да работат и да примаат плата се додека пензијата не им се стави во тек. Службеник и работник што е пензионисан врз основа на законот, а не е задржан во работен однос има право на поранешната плата се додека не започне да ја прима пензијата. Ако се јават разлики помеѓу износот на платата и пензијата тие ќе се пресметат при исплатата на пензијата.

С. бр. 2446

20 декември 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,

Миле Перуничкиј, с. р.

Претседател,

др Ивањ Рибар, с. р.

648.

Врз основа на ст. 3, чл. 13 од Уредбата за елементите на продавната цена на угостителските услуги во угостителските дукани на државните угостителски претпријатија, кои што во продавната цена на угостителските услуги ја засметуваат добивката и данокот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/50), по предлог од Претседателот на Комитетот за туризам и угостителство на Владата на ФНРЈ, прописувам

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ЗА ВИСИНАТА НА ДОПРИНОСОТ НА ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВОТО И ФОНДОТ ЗА СЛОБОДНОТО РАСПОЛАГАЊЕ ОД ОСТВАРЕНАТА ПАЗАРИШНА ДОБИВКА НА ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ПОД СТОПАНСКА УПРАВА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

Член 1

Државните угостителски претпријатија што се под стопанска управа на сојузните органи имаат право на допринос на фондот на раководството и на фондот за слободно располагање од вкупно остварениот износ на пазаришната добивка.

Член 2

Доприносот на фондот на раководството и на фондот за слободно располагање ќе се пресмета по прописите од овој правилник според остварениот план на прометот на угостителските услуги што е изразен во парични показатели и со остварениот износ на пазаришната добивка во пресметковниот период

Член 3

Пресметувањето на доприносот на фондот на раководството и на фондот за слободно располагање на остварената пазаришна добивка се врши при месечната пресметка т. е. до 10-иот во месецот за минатиот месец.

Член 4

Висината на доприносот на фондот на раководството и на фондот за слободно располагање овиси од остварениот процент на определенниот (планираниот) промет на угостителските услуги од предвидениот месец, што е изразен во парични показатели како и од остварениот износ на пазаришната добивка.

Ако е определенниот (планираниот), месечен паричен промет на угостителските услуги од државното угостителско претпријатие што е под стопанска управа на сојузните органи напoлно (100%) остварен, процентот на доприносот на фондот на раководството и на фондот за слободно располагање изнесува и тоа:

Процент на доприносот на фондот на раководството и фондот за слободно располагање

до 1.000.000.—	5%
од 1.000.000.— — 5.000.000.—	4,5%
преку 5.000.000.—	4%

Остварена пазаришна добивка

Ако е определен (планираниот) месечен паричен промет на угостителските услуги од државното угостителско претпријатие што е под стопанска управа на сојузните органи наменат односно потфрлен износот на доприносот на фондот на раководството и на фондот за слободното располагање (што е добивен со применувањето на определените проценти од ст. 2 на овој член) се наголемува односно се намалува за онолкув процент за колку што месечниот паричен промет на угостителските услуги е надминат односно потфрлен.

Член 5

Износот на доприносот на фондот на раководството и на фондот за слободното располагање од претходниот член се распоредува, и тоа:

40% (четириесет од сто) на фондот на раководството, а

60% (шесет од сто) на фондот за слободното располагање на претпријатието.

Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 јуни 1950 година. Државните угостителски претпријатија што се под стопанска управа на сојузните органи ќе извршат пресметка за минатиот период во срок од 30 дена после влегувањето во сила на овој правилник.

Бр: 22915

22 декември 1950 година.

Белград

Го застапува Министерот на финансите на ФНРЈ

Министер на надворешната трговија на ФНРЈ,

инж. Милентије Поповиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на комитетот за туризам

и угостителство,

Стакоје Симиќ, с. р.

649.

Врз основа на точ. 7 од Наредбата за склучување договори врз основа на планските квоти за 1951 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, прописува

НАПАТСТВИЕ

ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ПРЕМИНОТ НА ДОГОВОРНИТЕ ОБВРСКИ ОД 1950 ВО 1951 ГОДИНА ШТО СЕ ОДНЕСУВА ОД ДОГОВОРНИТЕ СКЛУЧЕНИ ВРЗ ОСНОВА НА ПЛАНОВИТЕ НА РАСПОДЕЛБАТА ЗА 1950 ГОДИНА

1. Со договорите склучени во 1951 година врз основа на Наредбата за склучување договори за 1950 година што се предвидени со Уредбата за планската расподелба на индустриските стоки и со прописите за изработка планот на увозот и планската расподелба на стоките внесени од странство, ќе се постапи на следен начин:

а) Сите договори што не се извршени до 31 септември 1950 година затоа што определените стоки по тие договори не се произведени односно внесени — престануваат да важат за сите ползувачи;

б) Сите договори од 1950 година, по кои што се стоките произведени во 1950 година а не се испорачани до 31 декември 1950 година — престануваат да важат. Производителите се должни овие стоки, доколку одговараат на договорениот асортиман за 1951 година првенствено да ги испорачуваат по договорите за I квартал 1951 година. За тој дел од стоките основните производители се должни да поднесат пријава до сојузните совети — производители како резерва на капацитетот во соодветните балансни групи (клучни групи). Овој дел од стоките што не одговара на асортиманот за 1951 година, и затоа не

престануваат резерва во капацитети, основните производители се должни да ги пријават на сојузните совети — производители како резерва на готови стоки со назначување асортиманот на тие стоки, и тоа во сроките што ќе ги определат претседателите на сојузните совети — производители.

Поединечна и сервиска опрема на мало што е произведена а не е испорачана во 1950 година, ќе се испорачува по договорите од 1950 година на терет на контингентите од 1950 година;

в) Договорите што се однесуваат до поединечната и сервиската опрема на мало, чие што производството не е завршено во 1950 година, а почнало, остануваат во сила со тоа што се должни основните потрошачи и основните производители да го пресметаат недовршениот дел на опремата на сметка на квотата за спрема во 1951 година.

2. Од одредбите на точ. 1 под б) се иззема следното:

а) Сите стоки произведени во 1950 година што се наменети за извоз а не се испорачани, ќе се испорачуваат во текот на I квартал 1951 година по договорите од 1950 година и на терет на контингентите од 1950 година. Стоките од гранката 122 и 313, што биле непосредно приготвени за извоз до 31 декември 1950 година, а не се испорачани, ќе се испорачуваат по договорите од 1950 година а на терет на контингентите од 1951 година.

б) Сите стоки произведени во 1950 година што се наменети на Министерството на народната одбрана (на Југословенската армија, Централната управа за бродоправда, Централната управа на воената индустрија и на Централната управа на военото градежништво) и на Министерството на внатрешните работи — ќе се испорачуваат во текот на I квартал 1951 година на терет на контингентите од 1950 година, освен стоките од гранката 122 и 313. Со договорите за испорачка на стоките што се наменети за широко трошење, кои што ги склучиле воено-трговските претпријатија и трговските претпријатија на Министерството на внатрешните работи ќе се постапи по прописите од точ. 1 под а) и б) од ова напатствие;

в) Договорите што се однесуваат на поединечната, сервиската на мало и сервиската опрема што е наменета на Министерството на народната одбрана (на Југословенската армија, Централната управа за бродоправда, Централната управа на воената индустрија и на Централната управа на военото градежништво) чие што производството не е довршено во 1950 година, а почнало, остануваат во сила во 1951 година и одат на терет на планот од 1950 година, со тоа што Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, односно органите овластени од него ќе донесуваат решение на која спрема ќе се однесува ова.

3. Министерот на финансите на ФНРЈ ќе донесе прописи за соодветното наголемување односно намалување на обврните средства согласно на начелата од ова напатствие.

4. Решение за исклученијата од предните одредби ќе донесува Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, односно органите овластени од него врз основа на образложени предлог од договорната страна.

5. Одредбите од претходните точки не ги докачуваат правата на страните за накнада на штетата од несогласно договорните казни и пенали.

6. Ова напатствие влегува во сила веднаш

Бр. 3652

20 декември 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

650.

Врз основа на чл. 69 од Напатството за извршување Наредбата за склучување договори врз основа на планските квоти за 1951 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за градежништво и градежна индустрија на Владата на ФНРЈ, прописува

НАПАТСТВО**ЗА НАЧИНОТ НА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ИСПОРАЧКА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА ГРАДЕЊЕ ВО 1951 ГОДИНА**

1. За испорачка на материјали за градење, т. е. материјали што се наменети за инвестиции, што служат за извршување градежни работи, се склучуваат оквирни годишни договори и квартални договори.

2. Оквирните годишни договори се склучуваат во времето од 15 до 31 декември 1950 година, по распоредот што ќе го определат главните производители.

Кварталните договори се склучуваат најдоцна 35 дена пред почетокот на секој квартал. Договорите за испорачка на материјали за градење во I квартал 1951 година ќе се склучат истовремено со склучувањето оквирните годишни договори.

3. Оквирните годишни договори, со динамиката на испорачките по квартали, ги склучуваат основните потрошачи, т. е. основните извозачи на градежните работи, или агенции овластени од нив, односно претпријатијата на големо за снабдување со материјали за градење.

Како основ за склучување оквирни годишни договори служат доделените годишни контингенти на материјали и ориентационите спецификации.

4. Кварталните договори за испорачка на материјали за градење ги склучуваат градежните претпријатија (непосредните извозачи на градежните работи), односно од нивно име основните извозачи или агенциите или претпријатијата на големо за снабдување со материјали за градење.

Во кварталните договори мора да биде назначена количината и спецификацијата на материјалите, динамиката по месеците и местото на испорачките.

Бр. 14000.

13 декември 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за градежништво
и градежна индустрија,
Љубчо Арсоз, с. р.

651.

Врз основа на чл. 42 од Законот за еднообразното сметководство донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ОСНОВНИТЕ РАСПОРЕДИ НА КОНТАТА (КОНТНИТЕ ПЛАНОВИ) НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА**

I. Во основните распореди на контата (контните планови) што се применуваат кај државните стопански претпријатија се внесуваат следните изменувања и дополнувања.

1) Се укинуваат основните конта:
127 (727) Однос со претпријатијата под истиот АОР,
250 (750) Дотации за пополнување обртните средства,
961 Екстра добивка,
962 Надпланска добивка.

2) Се воведуваат следни нови основни конта:
961 Реализирана пазариска добивка,
962 Реализирано намалување полната цена на чинењето.

3) Еквентуалниот салдо на 31 декември 1950 година се прекнижува од контото 127 Однос со претпријатијата под истиот АОР на контата 110 Купувачи и

миленти и 112 Добавувачи. Спрема тоа дали се работи за салдо на долгување или побарување.

4) Кај сите називи на контата кај што се јавува изразот АОР (административно-оперативен раководител), треба да се замени со изразот РСЗ (Повисоко стопанско здружение).

5) Запасите на готовите производи во 1951 година ќе се водат по индивидуалната планска полна цена на чинењето што е одобрена за 1951 година. Со тоа во врска треба под 1 јануари 1951 година да се пресмета цената на запасите на готовите производи од претходната година на планската полна цена на чинењето за 1951 година, а разликата што ќе се јави при тоа да се искаже на терет или во полза на контото 629 Намалување односно наголдување полната цена на чинењето.

6) При реализацијата на готовите производи се пренесува од контото 629 Намалување односно наголдување полната цена на чинењето, споредниот дел од намалувањето односно наголдувањето, и тоа ако на контото 629 е салдо на побарување во полза на контото 962 Реализирано намалување полната цена на чинењето, а ако е салдото на долгување на терет на контото 971 Непредвидени губиток.

Доколку претпријатието би било задолжено за планското намалување полната цена на чинењето, книжењето на одвојувањата на потребните планоци ќе се врши периодично со задолжување контото 669 Распоред на добивката во полза на контото 133 Други улогати во буџетот, одделен административен конто за делот што се улогатува во буџетот во полза на контото 791 Фонд на раководството и 792 Фонд за самостојно располагање за деловите што се наменети за тие цели.

Нераспоредниот дел од намалувањето полната цена на чинењето, после извршената улогата на планското задолжување во буџетот и после одвојувањето на соодветните делови од тоа намалување во фондот на раководството и фондот за самостојно располагање, претставува натпланска добивка.

7) Доколку производите се продаваат по повисоките комерцијални цени и по цените во слободна продажба, за износот на пазариската добивка кај производителните претпријатија се задолжуваат при реализацијата контата од групата 65 Реализација (продажба), а олобува контото 961 Реализирана пазариска добивка.

Со тоа во врска, контото 969 Распоред на добивката се задолжува периодички за извршениот распоред на пазариската добивка, и тоа во полза на контото 138 Разлики по единствени цени во продажбата и кај откупот за делот што се улогатува во буџетот, а во полза на контото 791 Фонд на раководството и 792 Фонд за самостојно располагање за деловите што се наменети за тие цели.

8) Контата 260 Пренесена добивка и 261 Пренесен губиток, по правило, не треба да се расчленуваат, со тоа што на 31 декември, после составувањето на потребниот приход за билансот за состојбата на контата од класата 9, да се прекнижуваат салдата од сите контата на класата 9 на контото пренесена добивка (260), односно пренесен губиток (261), спрема тоа дали вкупниот нераспореден финансиски резултат (салдата од контата на групата 90, 91, 96 и 97) претставува добивка или губиток.

II. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 јануари 1951 година.

Бр. 34380

20 декември 1950 година

Белград

Го застапува
Министерот на финансите на ФНРЈ
Министерот на надзорената трговија
на ФНРЈ,

инж. Милентије Поповиќ, с. р.

652.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за работните норми („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 109/48), а во согласност со Претседателот на Советот за градежништво и градежна индустрија на Владата на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ВРЕМЕНИТЕ НОРМИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО ЗА РАБОТИТЕ НА ИЗГРАДБА МОРСКИТЕ ЛУКИ И ПРИСТАНИШТА ГН 204, ГН 244, ГН 264, ГН 304, ГН 404, ГН 604, ГН 904

Времените норми на работниот учинок за работите на изградба морските луки и пристаништа, за специфични работи во поморството кај земјени работи ГН 204, работи за заштита на насипи ГН 244, камени конструкции ГН 264, ѕидарски работи ГН 304, бетонски работи ГН 404, тесарски работи ГН 604, и работи на теглење ГН 904, што се опфатени како одделно издание на Министерството на поморството на ФНРЈ се составен дел од ова решение и ќе се применуваат на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија од денот на објавувањето на ова решение во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

Бр. 16497

9 октомври 1950 година
Белград

Министер на поморството на ФНРЈ,
Виктор Крстуловиќ, с. р.

Согласен:

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за градежништво
и градежна индустрија,
Љубчо Арсов, с. р.

653.

Врз основа на чл. 5 од Уредбата за времените норми и времените технички прописи во градежништвото („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 32/47), а во согласност со Претседателот на Советот за градежништво и градежна индустрија на Владата на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ВРЕМЕНИТЕ ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ПОМОРСКО-ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТИ И НАБАВКИ

1. Времените технички прописи, во поморско-градежните работи и набавки, што се објавени како одделно издание на Министерството на поморството на ФНРЈ се составен дел од ова решение и ќе важат на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија, т. е. ќе се применуваат на секоја градежна дејност при градежните работи што се специфични во поморството, од денот на објавувањето на ова решение во „Службениот лист на ФНРЈ”.

2. Поблиски напатствија за применувањето на овие временни технички прописи, ако се укаже за тоа потреба, ќе дава Министерот на поморството на ФНРЈ.

Бр. 16496

9 октомври 1950 година
Белград

Министер на поморството на ФНРЈ,
Виктор Крстуловиќ, с. р.

Согласен:

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за градежништво
и градежна индустрија,
Љубчо Арсов, с. р.

654.

Врз основа на чл. 17 од Уредбата за елементите на продавната цена на угостителските услуги во угостителските дукани на државните угостителски претпријатија, кои што во продавната цена на угостителските услуги засметуваат добивка и данок („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 39/50), по предлог од Претседателот на Комитетот за туризам и угостителство на Владата на ФНРЈ, а по претходно добиено мислење од Централниот одбор на Сојузот на синдикатите на Југославија, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ВИСИНАТА НА ДОПРИНОСОТ ЗА ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВОТО ОД ОСТВАРЕНАТА ВОПРЕДНА ДОБИВКА НА ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1) Државните угостителски претпријатија ќе го пресметуваат износот на доприносот за фондот на раководството од вонредната добивка што е остварена во смисла на чл. 11 од уредбата применувајќи го процентот што е пропишан со ова решение.

2) Процентот на вонредната добивка на државните угостителски претпријатија што се уплатува во фондот на раководството се определува на 40% (четириесет од сто) од вкупно остварената вонредна добивка.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”, а ќе се применува од 1 јуни 1950 година.

Бр. 22916

Белград, 22 декември 1950 година

Го застапува Министерот на финансите на ФНРЈ,

Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ,

инж. Милентије Поповиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Комитетот за туризам

и угостителство,

Станоје Симиќ, с. р.

СОДРЖАЈ

Страна

- | | |
|---|------|
| 647. Објаснение за правилно применување за должителното толкување на чл. 88, точ. 7 од Законот за државните службеници — | 1113 |
| 648. Правилник за начинот на пресметувањето и за висината на доприносот на фондот на раководството и фондот за слободно располагање од остварената пазарна добивка на државните угостителски претпријатија под стопанска управа на Сојузните органи — | 1113 |
| 649. Напатствије за регулирање преминот на договорните обврски од 1950 во 1951 година со оглед на договорите склучени врз основа на плановите за распределба за 1950 — | 1114 |
| 650. Напатствије за начинот на склучување договори за испорачка на материјали за градење во 1951 година — | 1115 |
| 651. Решение за изменувања и дополнувања на основните распореди на контата (контните планови) на државните стопански претпријатија — | 1115 |
| 652. Решение за Времените норми во градежништвото за работи на изградба на морските луки и пристаништа ГН 204, ГН 244, ГН 264, ГН 304, ГН 404, ГН 604, ГН 904 — | 1116 |
| 653. Решение за Времените технички прописи за поморско-градежните работи и набавки — | 1116 |
| 654. Решение за висината на доприносот на фондот на раководството од остварената вонредна добивка на државните угостителски претпријатија — | 1116 |